

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Објавува

Барање за изразување на интерес за позиција
“Службеник за управување со ИТ сигурност во рамките на Министерството за
труд и социјална политика на Република Северна Македонија ”
(реф.бр. МК/SSIP # 3.1.16)

Име на проект: Проект за подобрување на социјалните услуги (УСУ Проект)
Кредит Бр: 8902 –МК

Консултантски услуги – Индивидуален консултант

На Република Северна Македонија е одобрен кредит од страна на Светска банка за потребите за реализација на Проектот за подобрување на социјалните услуги. Дел од овие средства ќе бидат искористени за плаќање на обврските што ќе произлезат од договорот што ќе се склучи за ангажирање на **Службеник за управување со ИТ сигурност** во рамките на Министерството за труд и социјална политика на Република Северна Македонија.

Службеник за управување со ИТ сигурност ќе биде одговорен за управување и администрирање на СИЕМ системот на МТСП (Систем за безбедносни информации и управување со настани), инсталирање и одржување на хардверската и мрежната опрема како и за одржување на софтверските апликации на Министерството за труд и социјална политика.

Консултантот ќе биде ангажиран со полно работно време, од 07.30/08.30 до 15.30/16.30 часот од понеделник до петок.

Целосниот опис на проектните задачи е приложен на веб страната на Министерството за труд и социјална политика: <https://www.ssip.mk/oglasj/>.

Потребни квалификации:

- Високо образование од областа на компјутерски науки и информатика или најмалку 15 години професионално искуство во управување и одржување на ИТ системи, мрежни системи, ИТ и други хардверски уреди. Познавање и вештини на информациска безбедност ISO 27001 ќе се сметаат за предност.
- Искуство со користење на Windows оперативни системи.
- Познавање на Linux оперативен систем ќе се смета за предност;
- Искуство во користење на ДМС (Document Management System) и нивно администрирање;

- Искуство во конфигурирање и користење на системи за заштита (Firewall Security Systems Configurations);
- Искуство во администрирање на Windows Server и негови улоги и карактеристики;
- Искуство во администрирање на решенија за бекап (Server Backup Solutions);
- Искуство во администрирање на e-mail сервери, активен директориум и безбедност на domein;
- Искуство во користење на антивирусни програми. Познавање на Kaspersky ќе се смета за предност;
- Познавање на софтверски пакети и нивна набавка;
- Познавање на SIEM системи за следење на логови и нивно користење;
- Познавање на информациска безбедност во согласност со ISO 2700;
- Познавањето на Cyberoam, Sophos, Cisco продукти ќе се смета за предност;
- Познавање на англиски јазик.

Методот за избор е “Избор на индивидуален консултант” согласно “Прописите за набавки на Светска Банка за финансирање на инвестициски проекти (ФИП) - набавки за ФИП за стоки, градежни работи, неконсултантски и консултантски услуги, (Прописи) од јули 2016 година, ревидирано во ноември 2017 година”, достапно на следната веб страна: www.worldbank.org.

За дополнителни информации може да се обратите во Единицата за управување со УСУ Проектот, е-маил: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk.

Министерство за труд и социјална политика ги повикува сите заинтересирани лица кои ги исполнуваат бараните квалификации да достават документи со кои ја потврдуваат својата квалификуваност (биографија на македонски и англиски јазик, препораки и слични документи).

Документите со кои се изразува интерес мора да бидат доставени најдоцна до **14.03.2022 година до 12:00 часот** електронски на маил адресата: maja.bundaleski@mtsp.gov.mk, или по пошта на следната адреса: Министерство за труд и социјална политика, Проект за подобрување на социјалните услуги (УСУ проект), Даме Груев 14, 1000 Скопје, Република Македонија, со назнака: за Елизабета Куновска, менаџер на УСУ проект, (реф.бр. МК/SSIP # 3.1.16)